

Центарот за регионални истражувања и соработка „Студиорум“ и Редакцискиот одбор на Списаниеото за европски прашања „Евродијалог“ во соработка со Студиите по новинарство на Правниот факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје објавуваат:

**Повик за трудови за 24-то издание на Списаниеото за европски прашања „Евродијалог“  
на тема: Медиумите и општеството**

„Евродијалог“ е издание на ЦРИС Студиорум кое има за цел да промовира критичко и аналитичко размислување за прашања од области поврзани со европските интеграциски процеси. Списаниеото се објавува два пати годишно.

Бројот 24 на „Евродијалог“ е посветен на комплексните релации меѓу медиумите и општеството, вклучувајќи ја улогата на медиумите во дистрибуцијата на општествената моќ, интеракцијата меѓу политиката и економијата во медиумската сфера, медиумската концентрација и контрола, како и легислативата/регулативата, политиките и институциите на масовното комуницирање.

Ги покануваме авторите кои работат во оваа област да поднесат трудови кои опфаќаат теоретски анализи, применети истражувања или студии на случај. Трудовите се приложуваат до Редакцискиот одбор преку електронска пошта на адресата: [evrodijalog@studiorum.org.mk](mailto:evrodijalog@studiorum.org.mk) и треба да го следат Упатството кое е во прилог на овој повик.

Рокот за поднесување на трудовите е **10 ноември 2017 година**.

Одбраните трудови ќе бидат публикувани во дигитална форма на CD и на веб-локацијата на „Евродијалог“.

Во очекување на вашите трудови,

Редакциски одбор,

Списание за европски прашања „Евродијалог“

Скопје, 01 октомври 2017 година

### Упатство за авторите:

1. Текстот да биде со должина помеѓу 10 и 15 страници (4500-6000 зборови проверени со word count). Текстот се приложува во електронска форма на адресата: [evrodijalog@studiorum.org.mk](mailto:evrodijalog@studiorum.org.mk).

2. Текстот да биде отчуван во Word (било која верзија) без понатамошни дотерувања. Табели и графикони треба да се подготвуваат во наједноставна форма.

3. Текстот треба да содржи:

- име и презиме на авторот и титула;
- наслов и (евентуално) поднаслови;
- кратка биографија за авторот (1 реченица);
- резиме (апстракт) на македонски јазик (1/2 страница);
- резиме (апстракт) на англиски јазик (1/2 страница); и
- користена литература.

4. Јазичната лектура и коректура е одговорност на Редакцијата на „Евродијалог“.

5. Повикувањето на користената литература треба да биде унифицирано според т.н. MLA style, односно според следниот пример:

- за користени книги: – во текстот: (Castells, p.236) – на крајот од текстот (во референците): Castells, M. The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, Oxford, UK, 1996.

- за користени списанија: – во текстот: (Robins, p.128) – на крајот од текстот (во референците): Robins, K. and Webster F., “The Iron Cage of the Information Society”, Information, Communication and Society, vol. 1, no. 1, Routledge Journals, Hampshire, UK, 1998:44-57

- за користени Web страници: – во текстот: (Greenfield, 1999) – на крајот од текстот (во референците): Greenfield, D. “The Nature of Internet Addiction”, Meetings of the American Psychological Association, August 20, 1999, достапно на: [www.virtual-addiction.com](http://www.virtual-addiction.com) (пристапено на 13 април, 2000).

- за користени весници: – во текстот: (The Economist, 2000) – на крајот од текстот (во референците): \_\_\_\_\_ “Who Owns the Knowledge Economy”, The Economist, vol. 355, no. 8165, The Economist Newspaper Limited, London, UK, April 8, 2000.

- за конференциски прилози: – во текстот: (Blau, 1998) – на крајот од текстот (во референците): Blau, A. “Floods Don’t Build Bridges: Rich Networks, Poor Citizens, and the Role of Public Libraries”, Information Landscapes for a Learning Society, June 29 – July 1, 1998, University of Bath, UK, 1998.